



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

СООПШТЕНИЕ

ОТВОРАЊЕ НА ИСТУРЕН ШАЛТЕР НА ФЗОМ ВО ДРАЧЕВО

Денес, 24 август 2012 година, Директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева-Змејкова, заедно со Градоначалникот на општина Кисела вода, г. Марјан Ѓорчев, и Директорката на Здравствен дом Скопје, го отворија истурениот шалтер на ФЗОМ – ПС Скопје, сместен во рамки на Поликлиниката во Драчево.

Тргувајќи од барањето на фирмите, избраните матични лекари, а пред се' осигурениците, Фондот за здравствено осигурување во изминатиов период презеде активности за децентрализирање на Подрачната служба во Скопје со отворање на истурени канцеларии – шалтери. Прв ваков шалтер се отвара во општина Кисела Вода, населба Драчево. Овој потег има за цел да се приближат услугите кон граѓаните кои гравитираат кон територијата на населбата Драчево, а со тоа да им се заштеди време и пари кои тие ги губеа патувајќи до самиот центар на градот каде е сместена Подрачната служба на ФЗОМ за Скопје.



Кон територијата на населбата Драчево гравитираат 80.000 жители, 2.000 фирми и 50 Приватни Здравствени установи (ПЗУ). Сите тие ќе можат да ги добијат услугите од здравственото осигурување на овој истурен шалтер. Пример: Матичните лекари ќе можат ИЛ-1 обрасците за избор на лекар да ги доставуваат на овој шалтер, фирмите за нововработените, како и за сите промени на вработените и на членовите на нивното семејство, пријавите и одјавите во здравствено осигурување (обрасци ЗО-1), како и замена и заверка на здравствени книшки и сл., ќе можат да ги вршат на овој шалтер, фирмите за своите вработени ќе можат да подигаат сини картони, а осигурениците ќе може да подигаат и дупли сини картони итн.

Територијата која ќе ја опфаќа оваа канцеларија е дел од општината Кисела вода, нас. Драчево и Пинтија, с. Лисиче, општина Студеничани, Зелениково, Сопиште и Петровец, како и за сите субјекти од сите населени места на кои поблиску им е патувањето до Поликлиниката во Драчево, одошто до ФЗОМ - ПС Скопје во централното градско подрачје.

Користењето на услугите не е ексклузивно само за субјектите од овие населени места, односно е флексибилно, па така било кој од територијата на град Скопје кој оценил дека за добивање на услугата од ФЗОМ посоодветно место е истурениот шалтер во населбата Драчево истата ќе може да ја добие.

Осигурените лица, здравствените установи, избраните лекари, како и обврзниците за плаќање на здравствен придонес (фирмите) од овој шалтер ќе добиваат вкупно 5 различни услуги, кои воедно се и најфреквентните, односно ќе можат да ги добијат следниве услуги:



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

<i>Услуга</i>	<i>Опфат</i>
1. Пријави – одјави во здравствено осигурување	Сите пријави - одјави во здравствено осигурување со ЗО-1 обрасци, замена и заверка на здравствени книшки на осигуреници на територијата која ја покриваат истурените шалтери
2. Прием на ИЛ обрасци	Пријави и одјави на избран лекар со ИЛ обрасци – за сите избрани лекари кои се наоѓаат на територијата која ја покриваат истурените шалтери
3. Печатење на сини картони	Само дупли картони за осигуреници (вклучително и невработени лица) од територијата која ја покриваат истурените шалтери, како и прво печатење на картони за фирми до 10 вработени на истата територија, вклучително и земјоделци
4. Потврди за платен придонес	Сите осигуреници и фирми од соодветната територија може да добијат потврда дека придонесот за здравствено осигурување им е платен
5. Потврди за ослободување од партиципација во цената на здравствените услуги за крводарители и лица со посебни потреби	Издавање на потврди за сите осигуреници од соодветната територија

ФЗОМ се надева дека со приближувањето на услугите до граѓаните ќе овозможи брзо, ефикасно и навремено добивање на услуги од фондот, а со тоа на граѓаните ќе им овозможи заштеда на време и пари (патување, паркинг и сл.) кои се губеа со патувањето до самиот центар на градот и воедно побрзо ќе ги десиминира новините кои ФЗОМ ги воведува.

ИДНИ ЧЕКОРИ на ФЗОМ е проширување на услугите кои ќе може да се даваат преку овој истурен шалтер, како и отворање на други истурени шалтери во другите општини на територијата на Скопје.



Со почит,
ФЗОМ